

## Принципи за заедницата

### 1. Вовед

Euromax Resources Ltd (“Еуромакс“ или “Компанијата“) верува дека поддршката на нејзините активности од страна на заедниците каде што работи е основна за долгорочниот успех на нејзиното работење. Ние веруваме дека вредностите на Еуромакс за почитување на сите луѓе, разбирање на очекувањата на поединците и заедницата, и барање односи за взаемни придобивки ќе помогнат да ја добиеме таа поддршка.

### 2. Цел

Овие принципи ја зајакнуваат важноста на вредностите на Компанијата и му обезбедуваат на персоналот јасни насоки во однос на очекувањата на Компанијата за нивното однесување во врска со локалните заедници каде што работиме.

### 3. Делокруг

Овие принципи важат за сите директори, вработени (со полно работно време, со скратено работно време и привремени работници), подизведувачи и консултанти (заедно “персонал“) на Компанијата и нејзините подружници.

### 4. Принципи

Еуромакс цврсто верува дека довербата на локалната заедница е привилегија што треба да се стекне и ние ќе ја стекнеме таа доверба преку правење на тоа што кажуваме дека ќе го направиме. Ние ќе:

- i. Развиваме, имплементираме и одржуваме процедури и методи за да ги идентификуваме, процениме и да управуваме со влијанијата врз заедницата и можностите за градење врска во сите фази на нашето работење;
- ii. Воспоставиме процеси за консултација и комуникација со заедницата за да развиеме трајни и интерактивно корисни врски со заедницата изградени врз взаемна почит и доверба;
- iii. Го усвоиме принципот „да се биде добар сосед“ и активно ќе се ангажираме за одржливи и практични иницијативи за заедницата;
- iv. Бидеме отворени и чесни во нашата комуникација со заедниците и со нивните претставници;
- v. Охрабруваме и обезбедуваме можности за заедниците за учество во придобивките кои доаѓаат од нашите истражувачки и рударски активности, на пример преку директни и индиректни вработувања, образовни, културни и други програми;
- vi. Се погрижиме нашите вработени и подизведувачи да се информирани за овие принципи и да се запознаени со нивните одговорности кон заедницата во врска со сите фази на активностите и работењето на Компанијата;
- vii. Бараме сите подизведувачи да се во согласност со овие принципи;
- viii. Бидеме во согласност со овие принципи како и со сите важечки закони и прописи на нашите земји-домаќини и со барањата на Екватор-принципите од 4 јуни 2013 година;
- ix. Ја надгледуваме, постојано ќе ја подобруваме и ќе известуваме за нашата работа поврзана со прашањата за заедницата, и доколку е неопходно ќе преземаме дејствија за поправање на било кои недостатоци.

Одобрено од страна на Одборот на директори на Еуромакс на 13 август 2013 година.

/потпишан/  
Мартин Кониг, Претседавач